

**'Користејќи ја резонанцата на музиката, како моќно средство за интеркултурен дијалог, да ги поттикнеме сите заинтересирани страни и актери, да дејствуваат со поголема посветеност за одржлив развој'.**



**'Нека музиката зборува, нека ритмот свири и нека светот дознае што младите имаат да кажат' !**

Во поддршка на



## Рио+20 Глобален Младински Музички Натпревар



### Легенда:

**25 Јули 2011:** придружен настан на високиот состанок на ОН за Младите, Њујорк.

**5 Септември 2011:** придружен настан на Конференцијата на Обединетите Нации, Бон, Германија.

**11-14 Септември 2011:** Меѓународна Подготвителна Работилница во Клагенфурт, Австрија.

**15 Септември 2011:** Објавување на натпреварот во Клагенфурт, Австрија.

**5 Октомври 2011:** Online објавување на Натпреварот, Виена, Австрија.

**11-13 Декември 2011:** придружен настан на ОН АоС 4<sup>th</sup> Форум во Доха, Катар

**15 Фебруари 2012:** краен рок за пријавување online

**Март 2012:** Прогласување на победниците за време на ОН ЦСД сесија во Њујорк, УСА.

**Април или Мај 2012:** Прогласување на победниците на 6-от Светски Младински Конгрес Рио Де Женеиро (TBC)

**Јуни 2012:** Глобалните победници имаат изведба на Рио+ Самит и Рио де Женеиро.

**Рио+20 Глобален Младински Музички Натпревар**, е натпревар за младите во светот, во пресрет на одбележувањето на 20-годишнината од оснивањето на Комисијата на Обединетите Нации за Одржлив Развој (Рио+20 Светскиот Самит) кој ќе се одржи во Јуни, 2012 год. во Бразил. Овој натпревар ги охрабрува младите да ги изразат своите надежи, грижи и мисли за иднината на нашата земја, преку звукот на музиката како моќно средство кое придонесува за поголема посветеност кон одржливиот развој. Натпреварот прифаќа музички пораки од младите во светот, кои ќе содржат апел и решенија за Глобалниот Одржлив Развој. Победникот од секоја категорија (Деца и Младинци) ќе биде награден со **патување во Рио де Женеиро и можност да учествува на Рио+20 Светскиот Самит 2012**, каде со изведба на својата нумера и звуците на музиката, ќе ја рашири пораката на младите во светот.



**Рио+20 Глобалниот Младински Музички Натпревар**, е глобален натпревар организиран од страна на **'Меѓународната Асоцијација за Подобрување на Иновативните Пристапи кон Глобалните Предизвици' -IAAI**



**За повеќе информации, ве молиме контактирајте со:**

**Jean Paul Brice Affana**  
Глобален Координатор  
Email: [jeanpaul@glocha.info](mailto:jeanpaul@glocha.info) | Website: [www.glocha.info](http://www.glocha.info)

**Anam Gill**  
Теренски Координатор и Комуникации  
Email: [anamgill@hotmail.com](mailto:anamgill@hotmail.com) | Website: [www.glocha.info](http://www.glocha.info)

**Miroslav Polzer**  
Генерален Секретар на IAAI  
Член на ACUNS и Главен Раководител на ASO-Ljubljana  
Email: [polzer@glocha.info](mailto:polzer@glocha.info) | Website: [www.glocha.info](http://www.glocha.info)

Ова е **ваша можност** да инспирирате, да се поврзете, да се мобилизирате и да поттикнете ефективно глобално владеење кон одржлив развој, како и можност да ја дадете својата поддршка за работата и активностите на Системот на Обединетите Нации.

**Млади** на возраст од 15-30 год. и **Деца** под 14 год. може да аплицираат. **Краен рок** за испраќање на музичките видеа е **15-ти Фебруари, 2012**, Централно Европско Време (ЦЕВ)

Придружете ни се на Facebook и на [www.facebook.com/Rio+20GlobalYouthMusicContest](http://www.facebook.com/Rio+20GlobalYouthMusicContest)

